

ЖЕНСТВЕНИОТ SAMSUNG



Samsung беше првиот производител на мобилни телефони кој произведе мобилен телефон со специјална намена, познатиот SGH-A400. Во текот на годината Samsung ја продолжи оваа традиција, а најновиот телефон е дизајниран специјално за припадничките на понежниот пол и ја носи ознаката SGH-E500. Samsung особено внимание му посвети на дизајнот на овој телефон, кој не е базиран само на нежни бои. Неговиот облик е инспириран од Ботичелиевата Венера. Меката и заоблена линија е дополнета со карактеристичен облик, го има во две бои, бела и кафена. Моделот E500 технолошки е во ранг со сите уреди на денешницата. Поседува GPRS/EDGE можност за пренос на податоци, екран со можност за прикажување на 262.000 бои, 80 мегабајти меморија и видеокамера со резолуција од 1,3 мегапиксели. Репродуцира мелодии во MIDI, MP3

и AAC формат, а како посебен софтвер може да се издвои Mobile Beauty Vox. Со помош на оваа програма корисниците можат да се фотографираат сами себе, потоа фотографиите да ги стават во програм и да пробаваат многу фризури на своето лице, кои се наоѓаат во програмската база.



ИНТЕРНЕТ ПРЕКУ ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА

Широкопојасниот пристап на Интернет преку електричните мрежи би можел да им конкурира на Интернет услугите, кои денес се испорачуваат преку телефонските линии, кабли и сателити и значително да ги намали цените за крајните корисници.

BPL, кратенка за broadband over power lines, ги користи постојните линии за да го доведе broadband сигналот во домовите. Бидејќи електричната енергија е позастапена во домаќинствата отколку телефонската линија,

новата структура би можела лесно да биде развиена и во руралните подрачја. Овие планови внимателно ги следат производителите на мрежната опрема и регулаторните тела на пазарот, а особено конкурентите во кабловските и во телекомуникациските компании кои, на пример, во САД ги "држат" сите 40 милиони приватни корисници на широкопојасни врски на Интернет. Најновите истражувања покажуваат дека дигиталните електрични водови се способни да ги пренесуваат податоците со приближно иста брзина како и преку DSL (Digital Subscriber Line) технологијата, која ги користи постојните телефонски линии во домовите.

SONY ALPHA

Sony Alpha е еден од првите дигитални фотоапарати од компанијата Sony со SLR, а е базирана на дизајнот од Sonica Minolta. Поради ова, оваа дигитална камера може да ги прифати сите објективи кои доаѓаат од постариот Minolta DSLR Maxxum D5 i D7. Sony за сега не дава никакви прецизни детали во врска со својот Alpha, вклучувајќи ја и цената која не е ниту приближно позната а исто така, и резолуцијата. Единствено што се знае е дека Sony Alpha ќе се појави на пазарот на почетокот на летото, а во текот на наредната година за неа ќе излезат и 20 нови објективи.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018
tel.fax ++ 389-02-3063-425
SKOPIE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.POTOJASMINA.COM.MK
e-mail.foto@digital.jasmina@yahoo.com